



**Влада на Република Северна Македонија**  
**- ПРЕТСЕДАТЕЛ -**

**Мандатно писмо за министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство**

3 септември 2020 година

Почитуван министер Хоџа,

На парламентарните избори кои се одржаа на 15 јули 2020 година граѓаните на Република Северна Македонија избраа да продолжиме да ја движиме државата напред. Нивниот глас за коалицијата која ја формираше новата Влада со мандат од 2020 до 2024 година е нивната сопствена инвестиција во полза за подобар живот за себе, за своите семејства и своите заедници. Гласот на секој граѓанин е глас за одбрана од КОВИД-19 и за успешно справување со здравствено-економската криза, глас за новата македонска економија, за нови и добро платени работни места, за правна и праведна држава, за чиста и здрава животна средина, за функционална инфраструктура, за ефикасно поврзување дома и со светот, за силна национална култура по угледот на европската култура и за образование кое младите генерации ги подготвува за подобра сегашност и подобра иднина.

Во изворното значење на зборот „министер“ се содржани службата, грижата и помагањето на граѓаните. Вие, како министер, морате да го разберете гласот на граѓанинот како прецизна насока која доаѓа од највисоко ниво и од која нема отстапување. Морате да им служите на сите граѓани, без разлика на нивната етничка и партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на кожа, потекло, припадност на маргинализирана група, јазик, социјално потекло, образование, религија, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус. Очекувам дека во извршувањето на Вашите должности и во



## Влада на Република Северна Македонија - ПРЕТСЕДАТЕЛ -

остварувањето на Програмата за работа на Владата 2020-2024 година ќе се вклучите без задршка и со целосна професионална посветеност. Имаме сериозна и суштинска обврска агендата за која се обврзавме пред граѓаните да ја остваруваме со максимален вложен напор, преку ефективно извршување за најдобри можни резултати. Овој начин не познава компромиси и оправдувања и вклучува постојана изложеност пред јавноста на која ќе ѝ ги ставиме на располагање сите механизми за да ја следи нашата работа.

Вие сте дел од Владата која отворено ја презентира својата работа и е достапна за секој граѓанин на Република Северна Македонија. Јас, како претседател на Владата ќе ја унапредам структурата на мојот кабинет со цел да бидам уште поотворен премиер и да обезбедам постојана двонасочна комуникација со сите граѓани и заедници на кои им е потребна помош од мене и моите служби, но и за да можам да ги примам и разберам сите идеи и иницијативи кои доаѓаат од јавноста. Ве задолжувам и Вас на редовна и отворена комуникација со сите граѓани и засегнати страни во општеството преку унапредување на каналите за респонзивност, инклузивност и партиципативност.

Вашата работа секојдневно ќе се следи и мери. Ако сте посветени, отчетни и одговорни ќе имате одлични резултати и ќе продолжите да работите уште подобро за уште повеќе резултати. Во спротивно, граѓаните ќе реагираат и тоа ќе предизвика кадровски промени. Само така е исправно и чесно пред зборот кој сме го дале пред граѓаните. Затоа, првите заклучоци за Вашата работа ќе ги донесам после истекот на првите 100 дена од мандатот, односно на истекот на оваа 2020 година, после што се можни промени. На истекот на секоја година ќе вршиме методолошка анализа на реализацијата на зададените цели и на севкупното Ваше работење.

Номинирајќи Ве за министер до Собранието на Република Северна Македонија, бев убеден дека можам да сметам на Вашата целосна одговорност и посветеност во



**Влада на Република Северна Македонија**  
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

извршување на должностите. Токму затоа, очекувам резултати веднаш. Граѓаните имаат очекувања, а Вие сте на оваа позиција за да направите сè што е потребно за оваа Влада да ги исполни очекувањата.

Земјоделството е клучно за развојот на целото стопанство, рамномерен регионален развој и задржување на руралните средини во витална состојба со создавање услови младата популација да остане во нив. Пандемијата со вирусот КОВИД-19 уште повеќе ја нагласи потребата населението да биде обезбедено со здрава, безбедна, квалитетна и разновидна храна од македонско производство. Оттука, очекувам да работите на испорачување на клучните владини приоритети во областа - преку создавање услови за одржливо земјоделство и негова модернизација во примарното и секундарното производство да се постигне зголемување на производството и подигање на квалитетот на македонските земјоделски производи, заштита на животната средина, безбедност на храната и благосостојба на животните, креирање конкурентност и додадена вредност на земјоделските производи, истовремено задоволувајќи ги сопствените потреби од домашно производство.

Поконкретно, од Вас очекувам:

- Да креирате политики кои се во согласност со генералните обврски и насоки на државата за приспособување кон заедничката земјоделска политика на Европската Унија;
- Заедно да обезбедиме Годишна финансиска поддршка од 200 милиони евра за земјоделството и руралниот развој;
- Да гарантирате дека се врши навремена исплата на директната поддршка во земјоделството: 30 % од висината на основните мерки 30 дена по аплицирањето и 70 % според календарот на исплата;
- Да спроведете зголемено субвенционирање на „зелена нафта“. Секоја година да го зголемуваме субвенционирањето на трошоците за набавка на гориво за



**Влада на Република Северна Македонија**  
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

земјоделските машини со цел до крајот на 2024 година да биде 100 % субвенционирано;

- Да ја зголемите поддршката за директни плаќања за грла говеда, овци, кози, маторици, заклани гоеници, бројлери, несилки, едnodневни пилиња, презимени пчелни семејства за 10 % од сегашните, како и за произведено и предадено екстра квалитетно кравјо млеко за два денара по литар;
- Да го продолжите процесот на окрупнување (консолидација) на земјоделското земјиште;
- Да формирате интервентен фонд во Програмата за директни плаќања;
- Да обезбедите поврат на персонален данок на доход за земјоделците и во соработка со надлежните институции да овозможите намалување на данокот на додадена вредност за ветеринарните услуги од 18 % на 5 %;
- Да поттикнете примена на агроеколошки мерки;
- Да имплементирате мерки за значително зголемување на износот, намената и ефикасноста на инвестициите во земјоделското производство, особено преку:
  - Поддршка за набавка на современа механизација, опрема и амбалажа, како и за изградба на ладилници, преработувачки капацитети, откупно-дистрибутивни центри и висококвалитетен педигриран генетски материјал;
  - Формирање на Гарантен фонд за кредитирање и финансирање проекти за земјоделството и руралниот развој, заедно со обезбедување на советодавни услуги во рамките на Фондот;
  - Инвестирање во инфраструктурата на пасиштата во јавно-приватното партнерство во секторот земјоделство, во градбата на брани и системи за водоснабдување, во пошумување и нова шумска механизација;
- Да креирате и спроведете политики и активности за одржливо, профитабилно, конкурентно, модерно и иновативно земјоделско производство преку радикално зголемување на инвестициите во човечкиот капитал, особено преку:
  - Мотивација на млади земјоделци до 40 години да останат во земјоделското производство, преку доделување грантови до 20.000 евра;



**Влада на Република Северна Македонија**  
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

- o Двојно зголемена поддршка на жените земјоделки до крајот на 2024 година;
- o Бесплатни едукации на фармерите за примена на современи технологии на производство, стипендирање на децата на регистрираните земјоделци за едукација во земјоделските струки, како и бесплатни ветеринарни здравствени посети, едукација и прегледи на животните на одгледувалиштата.
- Заедно да овозможиме поттикнување на инвестициите и побрз економски развој на руралните средини како и овозможување услови за младите да останат да живеат и работат во нив, особено преку:
  - o Распределба на националниот буџет за директни плаќања во земјоделството и руралниот развој во однос 65:35;
  - o Поддршка од 10.000 евра за развој на микро и мали претпријатија во руралните средини;
- Поддршка Да ставите посебен фокус на поддршка на Системот на иновации во земјоделството;
- Да креирате мерки за маркетинг и пласман на македонските земјоделски производи;
- Да спроведувате и други активности согласно заложбите и Програмата на Владата на Република Северна Македонија 2020 - 2024 година.

Истовремено, како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство во Владата на Република Северна Македонија, од Вас очекувам:



**Влада на Република Северна Македонија**  
**- ПРЕТСЕДАТЕЛ -**

- Да бидете прв чувар на Уставот и законите и да осигурате дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги исполнува сите законски обврски, дека сите носители на јавни функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се еднакво одговорни пред законот и Уставот, а Уставот и законите се спроведуваат еднакво за сите;
- Да бидете пример за добро управување и да осигурате дека носителите на јавни функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се придржуваат до највисоките стандарди за одговорно и етичко управување;
- Да осигурате дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство навремено, правично, ефикасно и ефективно одговара и ги решава прашањата и постапките од граѓаните и правните лица на тој начин оправдувајќи ја и стекнувајќи ја довербата на граѓаните и јавноста;
- Да ја продолжите примената и да ги унапредите политиките на транспарентност и отчетност;
- Да бидете отворени и инклузивни кон граѓаните, стручната јавност, граѓанското општество и опозицијата во креирањето и спроведувањето на јавните политики со цел да се обезбедат квалитетни политики базирани врз докази и консензуалност во општеството;
- Да осигурате дека државните ресурси не се користат за партиски и изборни цели и дека на административните службеници и вработените во јавниот сектор не им се вршат партиски влијанија;
- Да ја унапредувате родовата еднаквост и правичната застапеност и постојано да го имате предвид мултиетничкиот карактер на земјата.

Соработувајте со сите вработени и искористете ги сите расположливи потенцијали во јавната администрација. Во целото ваше дејствување бидете им пример на тие со кои работите и на граѓаните за кои работите. Придржувајте се до Кодексот за етичко



**Влада на Република Северна Македонија**  
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

однесување на членови на Влада и носители на јавни функции именувани од страна на Владата и ширете ги етичките вредности. На крајот на нашиот мандат во 2024 година, како резултат на позитивните промени кои ќе ги направиме, Република Северна Македонија да биде земја во која граѓаните сакаат да живеат и да придонесуваат за нејзино постојано унапредување. Граѓаните го очекуваат тоа од нас.

Ви пожелувам многу среќа, здравје и успешен мандат.

Искрено Ваш,

Зоран Заев

Претседател на Владата на Република Северна Македонија